

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 119

8 мај 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1588. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19	2	1590. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник	2
1589. Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија	2	1591. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .	3
		Огласен дел	1-60

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****1588.**

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19****Член 1**

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20 и 109/20), во член 1, став 1, во точката 12.б, по зборовите „и 3824 99 96 00,“ се додаваат зборовите:

„дезинфектанти врз база на кватернарни соли на амониум со тарифна ознака 3808 94 10 00 и други дезинфектанти со тарифна ознака 3808 94 90 00“.

Точката 27. се менува и гласи:

„27. Се забранува пристап на лица и возила во Парк шума „Водно“, во временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/11
8 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1589.

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20, 100/20, 105/20, 107/20 и 111/20), во членот 1:

Точките 1., 2., 3. и 4., се менуваат и гласат:

„1. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.

2. Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст над 67 години, во временски период од 12.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.

3. Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст до 18 години, во временски период од 19.00 часот до 13.00 часот наредниот ден.

4. Се забранува движење на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.“.

Точката 6. се брише.

Точка 7. станува точка 6..

Точка 9. станува точка 7..

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2416/11
8 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА****1590.**

Врз основа на член 33 став (3), член 34 став (3), член 60 став (3) и член 61 став (3) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА НАПРЕДУВАЊЕ ВО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИК-МЕНТОР, НАСТАВНИК-СОВЕТНИК,
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-МЕНТОР И СТРУЧЕН
СОРАБОТНИК-СОВЕТНИК

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник.

Член 2

Образецот на барањето од член 1 од овој правилник, се пополнува на електронската апликација на интернет страницата на Министерството за образование и наука.

Образецот од став 1 на овој член, ги содржи следниве податоци:

- име и презиме на подносителот на барање;
- училиште во кое работи и општина;
- работно место на кое е вработен на неопределено работно време;
- звање за кое аплицира;
- претходно стекнато звање;
- работно искуство;
- вид на стекнато образование;
- обуки, научно-стручни конференции, конгреси, симпозиуми, авторство, учество во активности за подобрување на наставата и награди и признајанија;
- професионална пракса за стекнати компетенции.

За податоците од став 2 алинеите 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член, подносителот на барањето во електронската апликација на интернет страницата на Министерството за образование и наука приложува соодветни докази во електронска форма.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-4808/1
5 мај 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Арбер Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ

1591.

Врз основа на член 235-в став (4) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 31/20) и член 65-б став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14, 145/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), а во врска со членот 47 став (1) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 29.4.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице или физичко лице и одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат со меморандум на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог се дадени во прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.57/20).

Бр. 01-327/1
29 април 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

Прилог

Агенција за супервизија на осигурување

Број

Скопје, година

Врз основа на член од Законот, се издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

1. ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ		
Име и презиме/назив на правното лице:		
ЕМБГ/ЕДБ		
Број на лична карта/патна исправа/држава:		
Адреса/седиште/државјанин:		
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Ден:	Час:	Место:
Краток опис на прекршокот:		
Износ на утврдената глоба за правното лице	ЕУР во денарска противвредност	
Износ на утврдената глоба за одговорното лице во правното лице	ЕУР во денарска противвредност	
Износ на утврдената глоба за физичко лице	ЕУР во денарска противвредност	
Записник за сторениот прекршок:		
3. ПОДАТОЦИ ЗА СМЕТКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ		
ПЛАЌАЊЕТО ГЛОБИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК СЕ ВРШИ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА 100000000063095 -- НА УПЛАТНАТА СМЕТКА 840-(ОПШТИНАТА КАДЕ СЕ УПЛАЌА)-07342 И ПРИХОДНА ШИФРА 722140 И ПРОГРАМА 00, ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: УПЛАТА НА ГЛОБА		
ПРАВНА ПОУКА: Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Агенцијата за супервизија на осигурување. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка.		
Против прекршочниот платен налог не е дозволена жалба.		

Сторител на прекршокот

Овластено лице



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020119